

20910  
ДВЕ ИЗЛОЖБИ  
ВО ПРОСТОРИИТЕ  
НА УМЕТНИЧКАТА  
ГАЛЕРИЈА

# СКУЛПТУРАТА КАКО ПРЕЧИСТЕН ЛИКОВЕН ТРЕТМАН

Араган ПОПОСКИ — ДАДА ја про-  
должува својата скулптурска вокација  
и тенденција кон пречистување на фор-  
мата, но сега тоа го чини во мермер,  
изразен материјал, медиум кој во сегаш-  
ниот творечки момент сигурно ги задо-  
воловува неговите ликовни стремежи. Тоа  
е скрено проткајување на изворниот  
материјал од неговиот роден град. При-  
леш тутунот и мермерот, што не усме-  
рува на помислата и за фолклорниот  
момент во неговата работа.

Уметникот поаѓа од тутуновиот лист  
за да ја развие својата скулпторска  
идејност, изразувајќи го со тоа битот на  
еден современ творец. Тој реален пој-  
довен мотив што како листен лајтмотив  
се движи од скулптура до скулптура, му  
пружа на уметникот можност да ја раз-  
вие својата ликовна насоченост до ед-  
на поширока изразна можност и покре-  
чистен ликовен третман. Искуството  
стекнато преку опшливоста на тие рас-  
тигателни сегменти кон како кружни и  
прстенести форми се шират и растегну-  
ваат, е уште една можност за фино и  
миско обликување во мермер, обликува-  
ње кое во основа го задржува својот  
појдовен момент, но веќе пречистен и на  
моменти само стилизирано врежан во  
белниот мермер претендирајќи кон една  
општост и чиста ликовна симболика.  
Локалното и „ограниченото“ се надмину-  
ваат преку разновидната вметнатост на  
листниот елемент во склопот на секоја  
поединечна композиција. Издолжената  
вертикална поставеност на скулптура, која е во исто време во рамнотека и  
можент на стремеж, некогаш претста-  
вена како спонтана и змијулесто издолжена лента, или како хоризонтално раз-  
влечена композиција со неочекувано  
раздвижели засеци која по својата оп-  
тичка сензација е поконечна.

Користејќи само еден детал од неог-  
раниченото број на форми уметникот  
би дошол во нездраво настојување и  
искусство да го анализира тој единствен  
мотив, но тука се крие уште еден доказ  
дека Араган Попоски е спремен да ја  
надмине ограничноста на појдовниот  
мотив што произлегува од формално-ви-  
зуелната суштина на листот, преку едно  
нежно варирање на формите на иста  
тема; преку повторливоста што е секогаш  
нов обид да се извлечат од мермерот со  
прилука нови можности во однос на  
формата, која често преминува во  
миска медитација; секогаш со една  
суштина на органска целина што како  
фина нишка се развива низ тие кружни  
низови кон најразновидно се извишват и  
моделираат, наплати како напластени  
и тешки дипли, час како будење на фор-  
мата која се раѓа од белата маса на  
мермерот или како полетно извишвање на  
штицата.

Податливоста на мермерот за моде-  
лирање е помала од податливоста на др-  
вото. Па и овој момент, уметникот го  
користи за свое слободно одење кон  
елегантната игра на својата чиста фор-  
ма апстрактирана од деталите. И можеби

токму во неговиот немирен погат како  
несигурливо да проверува грчевитото пу-  
сирање на животот.

ХХХ

Во останатите простории на Умет-  
ничката галерија е поставката на тра-  
диционалната 4 изложба на графика од  
членовите и ДАУМ за оваа година. Со-  
чени со веќе познатите ликовни вред-  
ности на овие наши афирмирани уметни-  
ци кои, покрај другото, се занимаваат и  
со графика, не донесува ништо ново во  
тој контекст, освен некои млади сили  
што го афирмираат графичкиот израз  
кај нас на едно достојно ниво.

Сликарот Ана ТЕМКОВА во техника  
— сериографија доследно го носи својот  
миско-интермецијо со нагласена женска  
сензабилност и сетно-настала гична  
меланхолија на еден приемлив за сите ре-  
алистичен начин.

На ова се надоврзува единствено  
Даница МАРКОВСКА, графичар од нај-  
младата генерација, но само по реали-  
стичниот третман на својот израз, кој  
донесува само една уважбата страна на  
изведбата со сè уште јасното влијание  
на Академијата.

По тоа следат Петербургската и Галебот  
на Димитар ГАСПАРОВ каде што се  
учува неговата сликарска природа; и  
штипите на Т. ДИМЧЕВСКИ во исто  
така реалистичен домен на изразување-  
то со претензија на експресивност.

Забележлива е и романтичната при-  
рода на Јован ПЕТРОВ низ неговата  
технолошки-експериментарија, сукцесивна  
поставеност на геометриските форми, по  
некогаш како филмски секвенци на ед-  
на имагинарија средина.

Наспроти ова, се издава егзактила  
одреденост и строгост на постапката  
на Петар ХАЦИ БОШКОВ, која потсетува  
на ликовното искуство на неопластицизмот,  
само во една сегментарна строга  
изиза на механистичко движење  
на непрекината лента и на строго дефи-  
нирана боја со симболично-оптичка ви-  
зуелност. Во техника сито-штампа тие  
листови можат да бидат преттекст или  
причина на скулпторската повиканост  
на авторот.

Нагласувајќи ја тактилната вредност  
на материјата од која поаѓа, Араган  
БИКОВ ја чини само на себе достатна  
не правејќи ја истата композиционо ин-  
тересна и иновантивна.

И Томислав Крмов гради свој имаги-  
нарен свет и графичка суштина со доб-  
ро компонирана целина на елементи  
земени како повод од надворешниот  
свет, но пресоздадени во таков компо-  
зициски склоп којшто не секогаш посе-  
дува скрено избрани бои што можат да  
бидат и симболични.

Сликарот Симон МЕШОВ, претставен  
секогаш во нов обид и дух на експери-  
мент, којшто го води до атсурдот на  
современото човечтво и современиот  
човек, при тоа експеримент најчест кон  
изненадување и ефект кој делува на на-  
штето око.

За разлика од сите нив еликарскиот  
темперамент на Глигор Чемерски секо-  
гаш носи темпераментна и первозна ми-  
нија; секогаш во еден нему својествен  
маниер на немирна и експресивна егз-  
екуција, морбидната и страштевна про-  
каеност на човековата природа со над-  
ворешниот негов соговорник од светот  
и инсектите, на својата втора природа.

По графиките на Ранко СТРУМЕНИ-  
КОВСКИ во црно-бела сито-штампа со  
неговиот микрокосмос и единство на  
природата, не пресретнува графиката на  
младиот и надежен Димитар МАЛИ-  
ДАНОВ, со далеката ремекисценција на  
Триптих, Портрет и Стар полилеј, сакајќи  
да најде вечен компромис меѓу тие сим-  
боли на „старото“ со немиловиото од-  
минување на времето, интонирајќи го  
со веќијот амбијент на полилејот кој се-  
когаш ќе сјае како недоречена суштина  
на исчекувањето со сета негова таин-  
ственост и напнатост на мистичниот мо-  
мент; потврда на неговата инвентивно  
решена композиција со тихо ритмично  
раздвижување на плохите (кои и по сво-  
јот графикски варел се убаво и илансирани)  
и сензитивно повлечената линија, што значи едно верско доживување на  
мистичност и очекување.

Владимир Величковски